



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

Структурно програмирање

Аудиториски вежби 1

Содржина

1. Околини за развој	1
1.1. Околини за развој (Integrated Development Environment - IDE)	1
1.2. Code::Blocks - инсталација	1
1.3. Code::Blocks – главен прозорец	2
1.4. Елементи на главниот прозорец	2
2. Програмирање во С со Code::Blocks	3
2.1. Креирање проект	3
2.2. Додавање на изворна датотека	5
2.3. Програмирање	6
3. Задачи за дома	8
3.1. Задача 1	8
3.2. Задача 2	8
4. Изворен код од примери и задачи	9

1. Околини за развој

За пишување програми, често се користат **околини за развој**. Процесот на пишување на програма е следен:

- изворниот код се внесува преку тастатура
- потоа се врши преведување на програмата
 - со тоа се создава **извршна програма** т.е. програма напишана во јазикот на компјутерот

Околината за развој е составена од повеќе програми, кои го олеснуваат целокупниот развој на една програма:

- текст уредувач (text editor)
- преведувач (компајлер - compiler)
- дебагер (debugger)
- интеграција на библиотеки со функции
- поврзувач (linker)

1.1. Околини за развој (Integrated Development Environment - IDE)

Сите овие елементи на околината за развој се обединуваат (интегрираат) во т.н. интегрирани околни за развој. Пример за IDE е околината која ќе се користи на овој курс, **Code::Blocks**

1.2. Code::Blocks - инсталација

Како да го најдеме и инсталираме Code::Blocks. Алатката за програмирање Code::Blocks е слободен софтвер и може да се најде на <http://www.codeblocks.org/downloads>. Во централниот дел на страната има три линка:


- Download the binary release

- Download the source code
- Retrieve source code from SVN



За наједноставна инсталација се препорачува да се следи на првиот линк - **Download the binary release**, по кликањето на овој линк ви се отвара нова страна каде имате понудено да го симнете Code::Blocks за вашиот оперативен систем. За Windows корисници симнете ја верзијата `codeblocks-16.01mingw-setup.exe`.

1.3. Code::Blocks – главен прозорец



Слика 1. Главен прозорец

1.4. Елементи на главниот прозорец


- Лента со менија
 - лентата со менија се наоѓа во најгорниот дел на прозорецот, веднаш под

НЕГОВИОТ НАСЛОВОТ

- Во неа се наоѓаат менијата File, Edit, View, Search, Project, Build, Debug, wxSmith, Tools, Plugins, Settings, Help
- Лента со алатки
 - лентите со алатки (копчиња за стартување на најчесто користените команди на околината) се наоѓаат непосредно под лентата со паѓачки менија
- Работна површина
 - Потпрозорец за уредувачот на текст
 - Прозорец за соопштенија.
 - Прозорец за организација на работата на програмата


2. Програмирање во C со Code::Blocks

2.1. Креирање проект



Слика 2. Нов проект


- Стартувајте CodeBlocks
 - File → New → Project → Empty Project → Go
- Одберете GNU GCC Compiler
- Изберете ги следните 2 опции ако сакате да креирате debug и release configuration




Слика 3. Избор на компајлер

2.2. Додавање на изворна датотека

- Додадете изворна датотека во проектот: File → New → File → C/C++ Source
- Одберете C како програмски јазик
- Внесете го името на датотеката со полната патека и не заборавате да го вклучите "Add file to active project"



Слика 4. Додавање на изворна датотека




Слика 5. Избор на конфигурации

2.3. Програмирање


- За секој проект може да се постават следните опции
 - Project Build Options..
 - Compiler Flags

Структурно програмирање

- За изградба на проектот (build) притиснете Ctrl + F9
- За извршување на проектот притиснете Ctrl + F10



Слика 6. Извршување на програмата



Слика 7. Опции за изградба

3. Задачи за дома

Во продолжение се наведени неколку задачи кои би требало да се обидете да ги изработите дома. Со нивна изработка ќе бидете подготвени за успешна работа на претстојните лабораториски вежби.

3.1. Задача 1

Обидете се да креирате нов проект со една .c датотека и во неа внесете го текстот на следнава програма:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Zdravo, kako si?\n");
    return 0;
}
```

- Извршете ја програмата
- Што добивате како резултат?

Доколку сте направиле грешка при пишувањето на текстот поправете и извршете уште еднаш. Направете намерно некоја грешка во текстот.

Извршете повторно!

Што се случува сега?

3.2. Задача 2

Во текстот на програмата додадете го означениот ред:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Zdravo, kako si?\n");
    // dodadi go ovoj red
    printf("Neshto ne ti se pravi muabet?\n");
    return 0;
}
```

Кој е резултатот од извршувањето сега?

4. Изворен код од примери и задачи

<https://github.com/finki-mk/SP/>

Source code ZIP